

# БАНКАРСКА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

## ЕДНОГОДИШНИ СЕРТИФИКАЦИОНИ ПРОГРАМИ



„ЧОВЕК СЕ БОРИ ЗА ДВЕ РАБОТИ ВО ЖИВОТОТ: ПРВАТА, Е ДА ГО ДОСТИГНЕ  
ТОА ШТО ГО САКА, А ВТОРАТА, ДА УЖИВА ВО ТОА ШТО ГО ДОСТИГНАЛ“

ПОРФ. Д-Р ДРАГОЉУБ АРСОВСКИ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АКАДЕМСКИ СОВЕТ НА АБИТ И УО НА ТТК  
БАНКА АД СКОПЈЕ. ПРЕДАВАЊЕ ВО АБИТ НА МЛАДИТЕ И ИДНИ БАНКАРИ НА 26 ЈУНИ 2015 ГОДИНА

**CERTIFIED RISK MANAGER®**

**CERTIFIED COMPLIANCE SPECIALIST®**

**CERTIFIED ACCOUNTING SPECIALIST®**

**CERTIFIED CREDIT ANALYST®**

**CERTIFIED BRANCH MANAGER®**

**CERTIFIED RETAIL BANKER®**  
(postgraduate diploma) Retail Banking Academy  
LONDON

**CERTIFIED CONTROLLER®**  
(diploma) Controller Akademie® GERMANY

### Апликација

Секој учесник при аплицирањето за еден од модулите ќе потполни прашалник за самоевалуација на нивото на знаење поврзано со темите на модулот (Level 1, 2 или 3) за кој се пријавува.

### Стратегии на предавање

Сертификационите програми се одвиваат во 3 модули со зголемена сложеност на темите во времетраење од една година. Имено, стратегиите на предавање во специјализациите се конципирани согласно со содржината на модулите и се насочени кон суштинско подигнување на примената на теоретските поставки и кон овозможување на практично знаење со висок квалитет. Примената на практичното знаење се зголемува низ трите модули, односно е наједноставна во првиот а најсложена во третиот. Сложеноста

на теоретското знаење е на исто ниво во сите три модули со надградување и проширување на сознанијата низ модулите.

Клучните поенти од секоја тема ќе се извлечат преку интерактивна настава. Учесниците ќе бидат охрабрани да се фокусираат кон донесување на сопствени судови и критички размислувања. Притоа, предавањата се составени од:


#### УПИСНИ РОКОВИ

ПРВ УПИСЕН РОК:

СЕПТЕМВРИ - ОКТОМВРИ

ВТОР УПИСЕН РОК:

ЈАНУАРИ - ФЕВРУАРИ



## Теоретски дел:

Вовед во темата, основни елементи и дефиниции, описи и поврзаности. Методот е базиран на презентации и студии на случаи;

## Вежби:

Вежбите се насочени кон практична примена на знаењето во различни конкретни случаи од секојдневното работење, при што предавачот активно учествува во унапредување на самостојноста на учесниците. Вклучена е индивидуална работа и работа во групи. Во вежбите е вклучена можност за групна изработка на студии на случаи;


## Интеракција:

Предавачите иницираат разговор со учесниците во врска со стекнатото знаење со цел да се воочат нови аспекти и предизвици. Учесниците од своја страна исто така можат да поставуваат прашања и да иницираат разговор во текот на предавањата. Дозволено е сопствено истражување на учесниците за темата и дискусијата за тоа за време на часот;

Секоја од темите застапени во програмата ќе содржи практични примери за имплементација во секојдневното работење. Методите за презентирање и совладување на темите ќе се одвиваат по принципот на: флексибилност, Learning by doing концепт, работилници, дискусии, работни групи, истражувања помеѓу и за време на часовите и разработка на case-study-ја и дискусија за истите.

## Начин на оценување (испит)

- По завршување на едно ниво, односно еден Модул, секој учесник е потребно да положи практичен испит, со цел стекнување на сертификатот за соодветното ниво кое го посетувал. Испитот се вреднува 70% од вкупните поени за сертификатот. Останатите 30% од вкупните поени за добивање на сертификатот се однесуваат на оценка на раководителот на програмата кој доставува оценка за учесникот по 3 основи: присуство, критично мислење и ангажираност. Трите категории, носат поединечно по 10% од оценката. Раководителот е должен да ги сумира заклучоците од информациите доставени од страна на секој поделен предавач на наставните сесии. Истиот само констатира и сумира информации за нивото на знаења стекнати од кандидатот на самите предавања, кои би им биле дополнителна информација на ЦСК (Централната Сертификациона Комисија) во носењето на одлуката за добивање на сертификат за соодветното ниво.
- Определен кандидат има право да се запише како слушател на Level II, а без притоа да има посетено предавања од Level I, само доколку го положи испитот од претходното ниво со над 90 поени и притоа добие оценка за задоволително искуство од Сертификационата Комисија.
- Секој предавач има обврска да подготви најмалку 10 прашања и решенија за истите, поврзани со темата на сопственото предавање и да ги достави до раководителот на програмата најдоцна 10 работни дена по одржаното предавање. Предавачот има обврска во истиот временски рок да достави до раководителот на програмата и информации за учесникот по трите основи: присуство, критично мислење и ангажираност.
- Секој кандидат има право на повторно полагање на испитот за определено ниво, најмногу до 3 пати.



## Испитни сесии

Испитна сесија 1	Испитна сесија 2	Испитна сесија 3
<b>ФЕВРУАРИ</b>	<b>МАЈ</b>	<b>ДЕКЕМВРИ</b>

## МОЖНОСТИ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ ДО 72 РАТИ, ЗА СЛУШАТЕЛИ КОИ САМИ ПЛАЌААТ ЗА ОБУКАТА!

Потрошувачките кредити се најкористен начин за купување на рати кога клиентите немаат кредитна картичка. Со овој начин може да се плати било која обука во АБИТ. Основен услов за потрошувачки кредит од било која банка е да сте вработен и да земате редовен личен доход. Може да аплицирате за кредит преку банките-членки на АБИТ.

Повеќе информации на: [www.abit.edu.mk](http://www.abit.edu.mk); [academic@abit.edu.mk](mailto:academic@abit.edu.mk); [info@abit.edu.mk](mailto:info@abit.edu.mk)

Контакт телефони: 02 3 125 500; 071 215 118

# ЕДНОГОДИШНА СЕРТИФИКАЦИОНА ПРОГРАМА ЗА БАНКАРСКА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

## CERTIFIED RISK MANAGER® (Level 1, 2 и 3)



ПРОФ. Д-Р НИКОЛА ФАБРИС, ВИЦЕГУВЕРНЕР НА ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА НА ЦРНА ГОРА .  
ПРЕДАВАЊЕ ВО АБИТ НА МЛАДИТЕ И ИДНИ БАНКАРИ НА 17 СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА

### Од практика за практика

Специјализацијата ги опфаќа најрелевантните теми на подрачјето на управување со најзначајните категории на ризици со кои финансиските институции се соочуваат во нивното работење (кредитниот, пазарниот, ликвидносниот, каматниот и оперативниот ризик). Секако програмата ќе ги опфати како не помалку важни и останатите ризици (правниот, репутациониот, стратескиот и ризикот од профитабилност). Посебно внимание ќе се посвети и на т.н. интегрирано управување со ризиците (ERM).

Програмата ќе стави акцент на тековните и практичните трендови на управувањето со ризици на светско ниво прилагодени за специфичноста на работењето и предизвиците со кои се соочува македонскиот банкарски сектор.

## Цели на специјализацијата

По завршувањето на програмата, учесниците ќе бидат способни на:

- ✓ соодветно разбирање на интерната контролна средина и управувањето со ризиците во финансискиот сектор;
- ✓ преглед и разбирање на релевантни методи за управување со финансиските и нефинансиските ризици;
- ✓ поседување на нужни теориски и практични “know-how” компетенции во имплементација на соодветна рамка на управувањето со ризици;
- ✓ Олеснето разбирање на актуелни пазарни промени и нивно влијание врз финансиската состојба на макро и микро ниво вклучувајќи ги и интерните финансиски импликации;
- ✓ Спремност да се разбере актуелните и релевантни регулаторни барања и нивна примена во секојдневното работење на финансиските институции од областа на управувањето со ризици.

Вкупен фонд на часови:	176
Времетраење:	1 година
Место:	АБИТ (Ул. „Орце Николов“ бр. 75, зграда на Македонска берза 1-ви кат)
Динамика на обуката:	Два пати неделно вторник и четврток во 17:00 часот

## CRMI Certified Risk Manager®

Првиот чекор кон совладувањето на практични знаења за значењето и позицијата на управувањето со ризици

Наставна програма (48 часа)

1. Карактеристики на банкарскиот сектор и Финансиска интермедијација - Што и Како?
2. Управување со ризици - основен концепт
3. Параметри на ризичност
4. Еволуција на регулативата за управување со ризици и преглед на Базел и Базелските стандарди
5. Рамка на управување со ризици и видови ризици
6. Основи на кредитен ризик
7. Кредитна функција и анализа на кредитоспособност и разлика помеѓу трансакциски ризик и ризик на клиентот (бонитет)
8. Анализа на финансиски извештаи и перформанси на клиентот (правни лица)
9. Основи на пазарните ризици (валутен, ликвидносен и каматен ризик)
10. Основи на оперативен ризик
11. Останати нефинансиски ризици (репутациони, стратески, профитабилност и капитал)
12. Дискусија и работа во групи



## CRMI Certified Risk Manager®

Чекор понатаму, да се разберат практиките зошто банките издвојуваат резерва за капитални загуби, да се разберат скоринг системите, одделните параметри на ризичност и останатите ризици

Наставна програма: (64 часа)


1. Кредитен ризик - оперативно управување
2. Мерење на кредитен ризик - класификација на активата
3. Scoring системите како алатка за управување со кредитниот ризик во банките
4. Категоризација на кредитите и кредитни резерви
5. Методи за одредување на висината на резервите за кредитните загуби,
6. Оптимизација на кредитното работење
7. Следење на кредитен ризик
8. Ризик на земја
9. Управување со колатералот како инструмент за намалување на кредитниот ризик
10. Пазарни ризици
11. Каматен ризик во портфолиото на банкарски активности
12. Ликвидносен ризик
13. Оперативен ризик
14. Ризик од екстернализација
15. Останати некредитни ризици
16. Обелоденување на квантитативни и квалитативни информации од аспект на ризиците во рамки на финансиските извештаи согласно МСФИ 7
17. Дискусија и работа во групи

## CRMI Certified Risk Manager®

Трет чекор кон сублимирање и проверка на нивото на стекнати знаења и совладување на знаења за значењето и позицијата на Risk Manager

Наставна програма: (64 часа)

1. Кредитен ризик - Стратешко управување
2. Избор на пристап при утврдување на пондерирање на ризичноста од аспект на кредитен ризик
3. Проценка на кредитниот квалитет на клиентот и стрес тестирање
4. Методи на мерење и оценка на пазарните ризици
5. Каматен ризик во портфолиото на банкарски активности и стрес тестирање
6. Ризик на ликвидноста и стрес тестирање
7. Оперативен ризик и корпоративно управување
8. Ризично пондерирана актива и адекватност на капиталот
9. Интегрирано управување со ризиците
10. Стрес-тест анализите како алатка во процесот на управување со ризици
11. Интегрирано мерење, следење и анализа на ризиците
12. ICAAP - општа рамка, компоненти
13. Интегрирање и имплементација на интерно утврдување на адекватноста на капиталот (ICAAP)
14. Анализа на трендови на управување со ризиците во Македонија, регионални и светски рамки
15. Поврзаност на ризиците и финансиските кризи
16. Дискусија и форумска дебата - тема: професијата Risk Manager



1. Д-р Маја Стевкова Штеријева
2. Проф. д-р Евица Делова Јолевска
3. М-р Тони Стојановски
4. Богоја Китанчев
5. Владимир Давчев
6. Д-р Елена Парнаријева Станоевска
7. Душица Иванчикова
8. Илија Андовски
9. Весна Ненчева
10. Дејан Стаматов
11. Лидија Сарафимова-Даневска
12. М-р Стефан Николиќ
13. Мирко Аврамовски
14. Игор Бислимовски
15. Проф. д-р Иван Шверко
16. М-р Тихомир Бублиќ